

ТЕРВИГО® - има профил кој најдобро се вклопува во трговскиот синџир на исхрана, ниска каренца, одлична токсикологија!

• Барањата на супермаркетите како и трговците со зеленчук се се поголеми од година во година. Притисокот за здрава храна без резидуи е главна тема и барање низ целиот свет.

- Доставување на производство, кое одговара на барањата на трговските ланци на исхрана.
- Ниски до нула резидуи.
- Каренца обезбедена со начинот на делување и негова примена.
- Растенијата кој се третираат може да бидат набрани во истиот ден кога е третирано.

БЕЗ ИЗВОЗНИ ОГРАНИЧУВАЊА

ТЕРВИГО® не остава резидуи и затоа е препорачан од целокупниот ланец на трговија со храна

КАРЕНЦА 1 ДЕН – ниски до нула резидуи

Со ТЕРВИГО® немате проблем да извезувате насекаде во светот, нема лимити, неговата активна материја е регистрирана насекаде во светот.

Производите кој се третирани со ТЕРВИГО® имаат многу поголема шанса за пласман и подобра цена – поради немањето на резидуи – со што производите стануваат поатрактивни на пазарот.



Syngenta:

Координатор за продажба во Македонија
Благој Сиваков
blagoj.sivakov@syngenta.com
Тел. +389 70 328 587
www.macedonia.syngenta.com

Дистрибутер

ХОЛМА, Струмица
info@holma.com.mk
www.holma.com.mk
Тел. +389 34 349 290
Моб. +389 70 393 900

Струмица, Валандово, Гевгелија, Радовиш
Кирчо Трајков +389 72 319 865
Даниел Павлов +389 71 355 416

Неготино, Кавадарци, Прилеп, Градско
Ристо Коцев + 389 72 319 867
Никола Тодоров + 389 70 313 663

Битола, Ресен, Охрид, Кичево
Јован Станојковиќ +389 72 319 869

Скопје, Куманово, Гостивар, Тетово
Цветан Петковски + 389 70 315 165

Штип, Кочани, Велес, Пробиштип,
Св.Николе, Веница, Делчево
Дивна Иванова +389 72 319 866
Петар Танчев +389 75 406 417
Кирил Василев +389 76 303 050



Користете средства за заштита на растенијата на безбеден начин за луѓето, животните и животната средина. Пред примена на производите обавезно прочитајте ја етикетата и упатството на паковањето. За подетални информации, препораки и стручна помош, обратете се на нашата стручна служба. Оваа брошура е од информативен карактер. Не можеме да сносиме одговорност за евентуални штампарски грешки. Производителот и неговиот застапник не можат да сносат одговорност за штети кој се предизвикани од неправилна употреба, складирање, транспорт и примена на истите, како и поради смалување на осетливоста или отпорноста на штетните организми.

Тервиго

syngenta®

Нова генерација на нематоциди

Зголемете го Вашиот принос и пристап до пазарите со Тервиго, супериорно и флексибилно решение против сите видови на нематоди, за сите градинарски култури



Тервиго

syngenta®

TM

Революционерен Нематоцид кој му дава поддршка на кореновиот систем

Во идеален свет, производителите би користеле ТЕРВИГО®. Им помага да го добијат најдоброто од нивните растенија на три начини.

1.0
флексибилност

1. Флексибилност во употребата во голем дел од културите.



2.0
се вклопува во стандардите за исхрана

2. Доставување на производство, кое одговара на барањата во ланците на исхрана.



3.0
профитабилна солуција

3. Ветувачка профитабилност.




ТЕРВИГО® има најмоќна и специјално формулирана активна материја за сузбивање на нематоди.

Кога се бира нематоцид, постојат многу фактори за разгледување. Колку е ефективен? Колку лесно може да се применува? Мојам ли да го користам во моите најважни култури? Дали добивам добар и квалитетен производ на крајот?

ТЕРВИГО® е одговорот на сите овие прашања, давајќи им на производителите слобода и ефикасност кој им треба за осигурување на целосениот потенцијал на своите култури.

КОНСТРУИРАН ЗА ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ ТЕРВИГО® - ФЛЕКСИБИЛНО РЕШЕНИЕ




Високо ефикасен за сите видови почви, при различни температури на почвата и различна pH вредност.

Лесен за сите видови на апликација, полевање, систем капка по капка.

Тервиго се употреба во голем дел на култури: домати, црн патлиџан, пиперка, тиквени култури (краставица, корнишони, диња, лубеница...), боранија. Доза 5 л/ха.

Се употребува во сите развојни фази на растенијата, без штети и застој при неговата употреба.

ТЕРВИГО® - СУПЕРИОРНА КОНТРОЛА ПРОТИВ СИТЕ ВИДОВИ НА НЕМАТОДИ




ТЕРВИГО® - содржи специјално конструирана формулација на база на абамектин за почвена апликација.

Поради тежината да се видат нематодите во почвата, штетата е согледлива од кога ќе е касно, производителите може да бидат сигурни дека ТЕРВИГО® го редуцира бројот на нематоди и му овозможува на културата да расте нормално.

Апликација од расадување на секој 14 дена.

ТЕРВИГО® - ГО ПОКАЧУВА ПРИНОСОТ ПРЕКУ ЗАШТИТА НА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ

Во сите култури, ТЕРВИГО® ги чува вашите корења безбедни од нематоди



Стандард Тервиго Контрола



Контрола Тервиго


ТЕРВИГО® го одржува кореновиот систем здрав и го спречува развојот на нематоди. ТЕРВИГО® има висока ефикасност при различен вид на почва и различна pH вредност.

Покрај нематодната контрола, ТЕРВИГО® обезбедува и повисоки приноси (влијае на појачан vigor на растенијата) – ТЕРВИГО® содржи микс на активни маерии кој овозможуваат појачан vigor


ЗДРАВ ИЗГЛЕД НА КУЛТУРИТЕ

Поливна апликација во редови при расадување
Доза: 5 л/ха. Култура: диња.

Поливна апликација во редови при расадување
доза: 5 л/ха. Култура: домати.



Abamecin 018 EC Tervigo® 020 SC



Без потенцијал Висок производствен потенцијал



Abamecin 018 EC Tervigo® 020 SC



Без потенцијал Висок производствен потенцијал

Ефикасност на ТЕРВИГО® при полевање.